

Носители на дозвола на пилот на крила за слободно летање – класа  
параглајдер кои поседуваат овластување за **ТАНДЕМ ПИЛОТ**

Ред. бр.	Име и презиме	Број на дозвола	Важност на овластувањето тандем пилот на крила – класа параглајдер
1.	Милан Јовановски <a href="mailto:deltamj@t-home.com">deltamj@t-home.com</a>	105/0579	04.11.2022
2.	Борис Саздов <a href="mailto:bsazdov@hotmail.com">bsazdov@hotmail.com</a>	106/0580	04.11.2022
3.	Сашо Смилевски <a href="mailto:vertigo@t-home.mk">vertigo@t-home.mk</a>	110/0586	04.11.2022
4.	Златко Спирковски <a href="mailto:spirkozam@yahoo.com">spirkozam@yahoo.com</a>	115/0598	04.11.2022
5.	Манчески Ѓорѓи <a href="mailto:gmanceski@t-home.mk">gmanceski@t-home.mk</a>	125/0795	03.06.2023
6.	Горан Стојковски <a href="mailto:goranstojkovski.mk@gmail.com">goranstojkovski.mk@gmail.com</a>	136/0823	04.11.2022
7.	Љубомир Нетков <a href="mailto:ljube_n@yahoo.com">ljube_n@yahoo.com</a>	155/0943	04.11.2022
8.	Александар Гацевски <a href="mailto:gacevski@gmail.com">gacevski@gmail.com</a>	157/0946	04.11.2022
9.	Кристијан Темелковски <a href="mailto:epilotkiko@gmail.com">epilotkiko@gmail.com</a>	161/0953	04.11.2022
10.	Виктор Боев <a href="mailto:viktorboev@yahoo.com">viktorboev@yahoo.com</a>	178/0990	04.11.2022
11.	Мендо Вељановски <a href="mailto:aeromacedonia@yahoo.com">aeromacedonia@yahoo.com</a>	181/0993	20.05.2023
12.	Мартин Јовановски <a href="mailto:jovanoskimartin@gmail.com">jovanoskimartin@gmail.com</a>	183/1008	04.11.2022
13.	Миле Лазовски <a href="mailto:mlazovski@gmail.com">mlazovski@gmail.com</a>	198/1029	04.11.2022
14.	Борјан Јованоски <a href="mailto:borjanjovanoski@gmail.com">borjanjovanoski@gmail.com</a>	225/1240	04.11.2022
15.	Петар Стојановски Сашо <a href="mailto:sasopetar@gmail.com">sasopetar@gmail.com</a>	227/0318	04.11.2022
16.	Ѓорѓи Ристовски <a href="mailto:gorgiristovski@gmail.com">gorgiristovski@gmail.com</a>	232/1295	04.11.2022

\*Ажурирано заклучно со 25.07.2018г.

## Летање со крила за слободно летање

Во воздушниот простор на Република Македонија со крила за слободно летање може да лета лице кое има дозвола за пилот на крила за слободно летање, издадена од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија согласно став (1) на член 3 од Правилникот за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање („Службен весник на Република Македонија“ број 217/2016).

Согласно став (1) член 4 на овој Правилник при летање во тандем (параглајдер/змај) во својство на патник, може да лета полнолетно лице доколку даде писмена согласност дека ги прифаќа ризиците на летот.

По исклучок на став (1) на овој член, малолетно лице постаро од 10 години може да лета во тандем, во својство на патник, по претходна писмена согласност и присуство на најмалку еден родител или старател на полетувањето.

Пред почетокот на лет со патник, тандем пилотот треба да го запознае патникот со ризиците на летот со тандем, опремата, процедурите за полетување, летање и слетување и со процедурите во вонредни ситуации.

Сопственикот, односно корисникот на крилото кој поседува важечка дозвола за пилот на крила на слободно летање може да го користи крилото само доколку е впишано во Книгата за евиденција која ја води Агенцијата согласно Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди, како и за аматерски градени воздухоплови и е во согласност со техничкото упатство за користење на крилото издадено од страна на производителот.

Крилото може да се користи за:

1. Спортско (рекреативно) летање
2. Натпревар
3. Стручно оспособување
4. Акробатско летање и
5. Тандем летање (летови со патник)

Крилата кои се наменети на тандем летање треба да поседуваат потврда или сертификат од производителот или друга овластена организација со кои се потврдува дека се наменети за тандем летање и дека се во исправна техничка состојба.

Летање со крила може да се врши од аеродроми, леталишта и терени кои се впишани во регистарот на аеродроми или леталишта, односно евиденцијата на терени на Агенцијата.